

"ГИСЕКЕ" ЌЕ ГИ ИЗРАБОТУВА МАКЕДОНСКИТЕ ПАСОШИ

Германската фирма "Гисеке" ќе ги изработува новите македонски пасоши. Второстепената владина комисија за жалби ги одбила двете преостанати жалби на италијанската "Институте полиграфико" и на австриската "Сименс".



"Од лабораториските анализи на МВР е констатирано дека понудите на сите фирми имале врвен квалитет на патна исправа. Пресудни се другите критериуми од тендерот", изјави Петар Шилегов, претседател на Второстепената комисија.

Без оглед на евентуални жалби, МВР може да склучи договор со "Гисеке". Инаку,

во текот на постапката во јавноста беа изнесени повеќе аргументи против изборот на компанијата, при што беа оспорувани законитоста на процедурата, квалитетот на понудата, како и условите на набавка.

СОНК И ВЛАДАТА ПОСТИГНАА ДОГОВОР

Владата и Синдикатот за образование, наука и култура неодамна се договорија масата за плати во овие дејности вкупно да се зголеми за 12 отсто. Министерството за финансии со ресорните министерства треба да се договорот како зголемувањето на масата за плати ќе влијае врз најниската плата.



"Треба да продолжат разговорите на техничко ниво во Министерството за образование, а потоа ќе следуваат културата и трудот и социјалата. Треба да се направат дополнителни технички проверки на бројот и на структурата на вработени, по што ќе биде утврден износот на најниската плата во образованието, културата и социјалата, која ќе биде околу 4.000 денари", вели Дојчин Цветановски, претседател на СОНК.

Според него, откако ќе се утврди најниската плата, СОНК со Владата ќе потпише спогодба за постигнатите преговори.

СМИРЕНИ ОДНОСИТЕ МЕЃУ КОСМОФОН И МОБИМАК?!



Четири скопски компании преку СИМ-картички на Космофон вршеле зголемен дојдовен меѓународен сообраќај во мрежите на Македонски телекомуникации и на Мобимак, утврдила Агенцијата за електронски комуникации. Агенцијата се обиде да посредува за Космофон и Мобимак да ги надминат недоразбирањата кои преминаа во сериозни меѓусебни обвинувања дека двата оператора работат незаконски. На обвинувањата на Мобимак дека Космофон спротивно на Законот за електронски комуникации реализира меѓународен сообраќај, од Агенцијата известија дека тоа го прават компаниите "Актон", "Балкантел", "Системринг" и "Унифон МК", сите од Скопје.

ГЛИГОР СТЕФАНОВ СО ИЗЛОЖБА ВО КАНАДА



Уметникот Глигор Стефанов учествува на "Артсин", годишна изложба која ја организира Центарот за современа уметност, "Виндзор артист ран" во Канада. Изложбата е отворена минатиот петок и ќе трае до 10 декември 2005 година, а претставени се експериментални дела од визуелните уметности: скулптури, просторни инсталации и филм. Глигор Стефанов, кој живее и работи во Виндзор, Канада, во својот опус има цртежи, слики, инсталации, скулптури од органски материјали. Учествовал на Венециското биенале, а имал и дваесеттина самостојни претставувања.